



ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Архивски знак: _____
Рок на чување: _____
_____ 201_ година
Потпис, _____

Градоначалникот на Општина Демир Капија, решавајќи по барањето на доел "НИМАЕР" - СТРУГА - д.е.СКОПЈЕ, поднесено на 17.06.2021 година, за одобрување на планска програма, врз основа на член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), го издава следното:

Арх.бр. УП I 10-40

Дата: 17.06.2021

РЕШЕНИЕ

Се одобрува проектната програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - фотоволтаични електрани, на КП.бр.1148/1, К.О. Бистренци, Општина Демир Капија, со тех.бр.03-66/21 од јуни 2021, изработена од доел "НИМАЕР" - д.е.СКОПЈЕ.

Општина Демир Капија
ул. " 11 ти Октомври" бб
Демир Капија
Република Македонија
Тел. (043) 364 100
Факс. (043) 364 133
Е-пошта: opstinadk@yahoo.com
www. opstinademirkapija.gov.mk

Лице за контакт:
Тони Петков
070 303 641


ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Барателот доел "НИМАЕР"- СТРУГА - д.е.СКОПЈЕ, поднесе барање со бр.03-67/21 од 17.06.2021 за одобрување на проектна програма со технички број 03-66/21 од јуни 2021 година, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, со намена Е1.13 - фотоволтаични електрани, на КП.бр.1148/1, К.О. Бистренци, Општина Демир Капија.

Со барањето ја приложи следната документација:

1. Предлог проектна програма
2. Ажурирана геодетска подлога
3. Полномодно од нарачателот на проектната програма

Комисијата за урбанизам формирана од Градоначалникот на Општина Демир Капија, со Решение бр.09-358/1 од 11.05.2021 година, по разгледување на приложената документација со барањето и извршениот увид, констатира дека барањето е основано и Проектната програма може да се одобри. Истото го потврди со Предлог со бр. УП I 10-40 од 17.06.2021 за одобрување на проектна програма.





ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Архивски знак: _____
Рок на чување: _____
_____ 201_ година
Потпис, _____

Градоначалникот на Општина Демир Капија по извршениот увид на приложената документација со барањето и предлогот од Комисијата за урбанизам констатира дека барањето е основано и се исполнети условите од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20). Врз основа на тоа, а согласно член 44 став 7 од Законот за просторно и урбанистичко планирање донесе решение како во диспозитивот.

Арх.бр. УП I 10-40

Дата: 17.06.2021

Општина Демир Капија
ул. " 11 ти Октомври" бб
Демир Капија
Република Македонија
Тел. (043) 364 100
Факс. (043) 364 133
Е-пошта: opstinadk@yahoo.com
www. opstinademirkapija.gov.mk

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Против ова Решение, барателот може да изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на одобрението до министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

Лице за контакт:
Тони Петков
070 303 641

Жалбата се таксира со 250,00 ден. административни такси.



ГРАДОНАЧАЛНИК

Лазар Петров